



## ЈАВЕН ПОВИК

**за финансиска поддршка на граѓански организации кои работат во областа на зголемување на активното граѓанско учество во процесите на креирање политики и носење одлуки на локално ниво**

**проект „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“**

спроведуван од: *Фондација за развој на локалната заедница Штип, Здружение Институт за развој на заедниците Тетово и Центар за одржлив развој „Алка“ Скопје*

финансиран од *Делегацијата на Европската унија во Скопје преку ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и програмата за медиуми 2015.*





## Содржина

1. За проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ .....	3
2. Организации спроведувачи на проектот .....	4
2.1 Фондација за развој на локалната заедница Штип (ФРЛЗ Штип) .....	4
2.2 Институт за развој на заедницата Тетово (ИРЗ Тетово) .....	4
2.3 Центар за одржлив развој АЛКА (АЛКА) .....	5
3. Цели и резултати кои треба да се постигнат со финансиската поддршка .....	5
4. Приоритетни теми на повикот .....	6
5. Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат да добијат финансиска поддршка .....	6
6. Времетраење на проектот .....	6
7. Средства .....	7
8. Подобни и неподобни активности за добивање на финансиска поддршка .....	7
9. Критериуми за избор .....	9
10. Поднесување на пријавите .....	11
11. Информативни средби .....	11





## 1. За проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на граѓанското општество во развој и креирање на локални и регионални политики се основата на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“.

Зајакнување на улогата на граѓанските организации во процесите на креирање политики, донесување на одлуки и спроведување на локални активности, преку јакнење на капацитетите на локалните граѓански организации и градење на партнерства помеѓу нив и локалните власти се основа за развој на принципите на отчетност, транспарентност и партиципативност на граѓаните и негување на демократските вредности воопшто. Покрај тоа, силни граѓански организации значи и постојано следење на работата на локалните власти и поттикнување на партиципативната демократија на секое ниво, во секое време.

Оттука, главната цел на проектот е зголемување на влијанието на локалните граѓански организации во процесите на донесување на одлуки, со крајна цел за обезбедување на позитивни социјални промени.

Проектот се имплементира во рамки на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015 (Реф. Бр. IPA/2015/381 941). Проектот го имплементираат Фондација за развој на локалната заедница Штип, Институт за развој на заедницата Тетово и Центар за одржлив развој АЛКА Скопје.

**Целни групи** на проектот се локални граѓански организации од Македонија и 16 единици на локалната самоуправа додека крајни корисници се граѓаните.

**Главна цел** на проектот е зголемување на влијанието на локалните граѓански организации (ГО) во процесите на донесување на одлуки за позитивни социјални промени.

### Специфични цели:

Креирање транспарентни и отчетни процедури од Единиците на локална самоуправа (ЕЛС) за финансирање на ГО од буџетите;

- Градење на капацитетите на ГО за: транспарентност и отчетност, учество во процесите за донесување одлуки, лобирање и застапување, истражување, собирање и обработка на податоци, социјални медиуми, вмрежување и градење на коалиции;





- Зајакнување на финансиските и институционалните капацитети на локалните ГО за зајакнување на поврзаноста со конституентите;
- Зајакнување на ефикасноста од вклучувањето на ГО во донесување на јавните политики.

## 2. Организации спроведувачи на проектот

### 2.1 ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА ШТИП (ФРЛЗ ШТИП)

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна и невладина организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот за поддршка на НВО – Штип. Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е прва фондација за заедницата во Република Македонија.

#### Мисија на ФРЛЗ Штип

Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политики и нивна доследна имплементација.

[www.frlz.org.mk](http://www.frlz.org.mk)

### 2.2 ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА ТЕТОВО (ИРЗ ТЕТОВО)

Здружение институт за развој на заедницата (ИРЗ) е одржлива граѓанска организација која работи на демократски интегрирано и мултиетничко општество преку зајакнување на капацитети на индивидуалци, организации и институции. Искуството на ИРЗ се базира на повеќе од 20 години работа во заедницата, преку адресирање на потребите на граѓаните, помош и поддршка при надминување на предизвиците.

#### Мисија на ИРЗ

Здружението ИРЗ е одржлива граѓанска организација која работи на градење на демократско мултиетничко општество преку зајакнување на капацитети на индивидуалци, организации и институции.

[www.irz.org.mk](http://www.irz.org.mk)





## 2.3 ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ АЛКА (АЛКА)

### Мисија на “Алка”

ЦОР – „Алка“ соработува со заедниците, општините, владините и невладините организации и институции испорачувајќи техничка експертиза и финансиска помош. Цел на соработката е придонес на ЦОР – „Алка“ кон одржливиот развој на човековите и материјалните ресурси и јакнење на демократските процеси во Република Македонија.

Мисијата на ЦОР – „Алка“ е охрабрување и поддршка на иницијативите на заедниците за одржлив развој и јакнење на капацитетите на организациите и институциите на локално и регионално ниво.

[www.alka.mk](http://www.alka.mk)

## 3. Цели и резултати кои треба да се постигнат со финансиската поддршка

Финансиска поддршка ќе биде доделена на проекти кои ќе придонесат кон главната цел на проектот: **Зголемување на влијанието на локалните граѓански организации во процесите на донесување на одлуки на локално ниво, со крајна цел за обезбедување на позитивни социјални промени.**

Ќе бидат поддржани **иновативни идеи** за **подобрување на активното граѓанско учество во процесите на креирање политики и носење одлуки за развој на локалната заедница**. Овие иницијативи треба да се насочени кон промовирање на транспарентноста и отчетноста на локалните самоуправи, продлабочена соработка помеѓу ГО и ЛС и други релевантни чинители во заедницата и промовирање на локалната демократија.

Целта на овој повик е да се овозможи поддршка на локални граѓански организации (grass-root) и да даде придонес кон зголемувањето на соработката помеѓу граѓанските организации, локалните самоуправи и останатите општествени чинители (бизнис заедницата и медиумите).

Од предложените проекти во рамки на овој повик се очекува да ги постигнат следниве резултати:

- Идентификувани и решени локални проблеми;





- Зголемена транспарентност на локалната самоуправа;
- Зголемено учество на граѓаните во процесите на креирање политики на локално ниво;
- Воспоставена соработка повеќу ГО, локалните власти и други релевантни чинители со цел развој на локалната заедница;
- Креирани/унапредени политики врз основа на податоци.

#### 4. Приоритетни теми на повикот

Активностите што ќе бидат предложени мора да бидат во согласност со целите и приоритетите на овој проект, со целите на Програмата " [IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015 - Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility Action 2015](#)" и мисијата на организациите имплементатори.

#### 5. Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат да добијат финансиска поддршка

Повикот е отворен за сите граѓански организации кои:

- се регистрирани најмалку **1 година пред датумот на објавување на повикот**, согласно Законот за здруженија и фондации;
- се активни на територија на Република Македонија;
- се директно одговорни за подготовката и управувањето со акцијата, а не да дејствуваат како посредник;
- имаат буџет максимум до 30 000 ЕУР, во 2017 година.

**Ко-апликанти:** граѓанските организации кои аплицираат **можат** да имаат **најмалку еден, а најмногу два ко-апликанти** за проектот. Една организација може да аплицира само еднаш, или како носител, или како апликант.

#### 6. Времетраење на проектот

Период на реализација на активностите е од **1 Октомври 2018 година до март 2019 година** (минимум 3 месеци - максимум 6 месеци). Очекувано е проектите да започнат со спроведување на активностите најрано на 01 октомври 2018, а да завршат најдоцна до 31 март 2019 година.







## 7. Средства

На овој повик ќе се доделат грантови од најмалку 3.000 до најмногу 5.000 евра во денарска противвредност по поединечен грант. Вкупната сума за грантови е максимум 60.000 евра. Со овој повик се предвидува доделување на **најмалку 12 мали грантови**.

## 8. Подобни и неподобни активности за добивање на финансиска поддршка

Листа на видови на активности кои се **подобни** за добивање на финансиска поддршка во рамките на овој повик (листата не е сеопфатна):

- Краткотрајни активности кои можат да постигнат конкретни и видливи резултати и ефекти во заедницата;
- Активности кои овозможуваат примена на механизми за учество на граѓаните во процесите на локално ниво;
- Активности кои користат иновативни комуникациски технологии со цел зголемување на учеството на граѓаните во процесите на локално ниво;
- Активности кои ја вклучуваат и мобилизираат пошироката јавност;
- Заеднички активности помеѓу ГО и локалните власти;
- Заеднички активности помеѓу ГО и бизнис секторот и медиумите;
- Лобирање и застапување базирано на податоци;
- Активности насочени кон усвојување на нови политики на локално ниво;
- Подготовка на документи за јавна политика;
- Организирање на конференции, тркалезни маси, работилници (само доколку има и други активности);
- Активности кои се насочени на решавање на конкретен проблем во локалната заедница;
- Активности кои ги почитуваат правата на маргинализираните заедници и промовираат родова еднаквост.

Следните видови активности **не се подобни**:

- Индивидуални спонзорства за учество на работилници, семинари, конференции, конгреси;
- Индивидуални стипендии за студии или курсеви за обука;
- Активности за поддршка на конкретни партии или избори на кандидати;
- Ретроактивно финансирање за проект кој е веќе спроведен или завршен;





- Проекти за ексклузивна корист на поединци или исклучиво ограничени групи на поединци;
- Проекти за поддршка на политички партии;
- Основно финансирање на главниот барател или неговите ко-апликанти (т.е. кога буџетот е главно за оперативно работење);
- Хуманитарни активности;
- Инфраструктурна реконструкција;
- Дејствија што дискриминираат поединци или групи на луѓе врз основа на нивниот пол, сексуална ориентација, верски убедувања или недостаток од нив или нивното етничко потекло;
- Активности кои спаѓаат во општите активности на надлежните државни институции или службите на државната администрација, вклучувајќи ја и локалната власт.

Следниве категории трошоци **се прифатливи**:

- Бруто плати (во максимален износ од 30% од вкупната вредност на проектот) ;
- Хонорари за надворешна експертиза;
- Трошоци за транспорт и ноќевања;
- Трошоци за организирање настани (изнајмување сала, опрема, освежување итн.);
- Трошоци за промоција (изработка и печатење на брошури и друг промотивен материјал) ;
- Набавка на материјали, опрема или средства за поддршка на активностите, но не повеќе од 200еур;
- Набавка на опрема поскапа од 200 еур, може да биде предмет на преговарање доколку трошокот е директно поврзан со остварување на проектните цели и имплементација на проектот.

**Забелешка:** Усогласување на предложениот буџет ќе претходи на фазата на потпишување на договор со избраните предлог-проекти за доделување на финансиската поддршка.

Следниве категории трошоци **не се прифатливи**:

- Трошоци кои не се директно поврзани со проектните активности и не придонесуваат кон целите и резултатите на повикот;
- Царински и увозни давачки или други давачки;
- Купување недвижности, земјиште или згради;







- Парични казни и трошоци за парнична постапка;
- Долгови и трошоци за сервисирање на долг (камата);
- Трошоци за кофинансирање на проект финансиран од друг проект или програма;
- Трошоци за активности поврзани со религиозни, верски и партиски прашања;
- Финансирање на заостанати долгови на организацијата;
- Трошоците за ДДВ.

## 9. Критериуми за избор

Сите пристигнати пријави ќе поминат низ првата фаза – административна проверка. Оние пријави кои ја поминале административната проверка ќе бидат презентирани пред Комисијата за евалуација. Комисијата за евалуација е составена од три члена, од партнерските организации. Во своето одлучување, Комисијата предност ќе даде на креативни и иновативни апликации со потенцијал за долгорочна одржливост. Поконкретно, следните **критериуми за избор** ќе бидат применети при одлучувањето:

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА	ДА	НЕ
Апликацијата е доставена во рамките на временскиот рок објавен во повикот		
Апликацијата е уредна и ги содржи сите прилози објавени во повикот		
Организацијата ги исполнува формалните услови за учество во повикот (основана е и регистрирана во Република Македонија согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации најмалку една година пред датумот на објавување на овој повик)		
<b>Технички пристап (најмногу 60 поени)</b>	Вкупно бодови	Доделени бодови
Релевантност на акцијата	30 бодови	
Квалитет на предложените активности	15 бодови	





Активности насочени кон постигнување на мерливи и видливи резултати	15 бодови	
<b>Капацитети на апликанот и претходно постигнати резултати (најмогу 20 поени)</b>		
Капацитети за административно и финасиско работење	10 бодови	
Претходно искуство во спроведување на слични активности	10 бодови	
<b>Буџет (најмогу 20 поени)</b>		
Ефективност на трошоците	10 бодови	
Капацитети за финансиско работење	10 бодови	

Врз основа на спроведената постапка, Комисијата за евалуација ќе подготви листа на рангираните проекти, вклучувајќи и резервна листа. Највисоко рангираните организации-потенцијални грантисти ќе бидат повикани на поединечни состаноци за понатамошно усогласување на предложениот проект и буџет.

Комисијата за евалуација ќе води грижа за географска и тематска покриеност на избраните проекти.

Во текот на процесот на оценување, донаторот може да побара дополнителни информации од подносителот на пријавата за предлог-проектот или за организацијата, коишто смета дека се потребни за завршување на оценувањето. Барањето дополнителни информации не подразбира дека истите ќе бидат или нема да бидат поддржани.

Листата на избраните организации ќе биде објавена и на веб страната [www.frlz.org.mk](http://www.frlz.org.mk)

Селектираните грантисти се обврзани да учествуваат во проектните активности кои вклучуваат.

1. Учество на три дводневни обуки за јакнење на капацитетите на организациите (напредно раководење со проектен циклус и ЕУ фондови; финансиско раководење; комуникации и видливост; вмрежување за застапување);

Селектираните грантисти, се обврзуваат да доставуваат наративни и финансиски извештаи до Фондација за развој на локалната заедница Штип, според формат и начин утврден во договорот кој ќе биде склучен.





## 10. Поднесување на пријавите

Пријавата за овој повик се состои од:

1. Образецот за пријавување (Прилог 1);
2. Образец за предлог – буџет (Прилог 2);
3. Тековна состојба од Централен регистар, не постара од шест месеци;
4. Кратки биографии на персоналот вклучен во проектот;
5. Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај, за 2017 година;
6. Годишна програма за работа, за 2018.

За целосно поднесена пријава ќе се смета онаа пријава која вклучува целосно пополнет образец за пријавување на проектот (Прилог 1), образец за предлог-буџет (Прилог 2) и сите други потребни документи.

Образецот за пријавување (Прилог 1) треба да биде целосно пополнет. За пополнување на пријавата се користи фонт **Calibri, големина 12**.

Ставките во буџет мора да се поставени во функција на реализација на предвидените активности. Образецот за предлог-буџет ги содржи ставките кои можат да бидат финансирани во рамките на грантовата шема (eligible costs). Трошоците за ДДВ не се признаваат.

Во соработка со ФРЛЗ Штип сите избрани грантисти се обврзани самостојно да спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во Секретеријатот за европски прашања (СЕП) и Управата за јавни приходи (УЈП).

Комплетните пријави мора да бидат поднесени во електронска форма на македонски јазик со овластен потпис и печат во еден примерок. Документите кои имаат печат и потпис се доставуваат скенирани.

**Пријавите се доставуваат најдоцна до 17.00 часот, 15.08.2018 на следната адреса:**  
[grantovi@frlz.org.mk](mailto:grantovi@frlz.org.mk)

Прашања во врска со повикот можат да бидат поставени **исклучиво по писмен пат** на е-mail: [grantovi@frlz.org.mk](mailto:grantovi@frlz.org.mk) **најдоцна до 20.07.2018**. Одговорите на поставените прашања ќе бидат објавени на [www.frlz.org.mk](http://www.frlz.org.mk) најдоцна до 30.07.2018 година.

## 11. Информативни средби

Организациите спроведувачи на проектот ќе организираат три информативни средби за заинтересираните кандидати на овој повик во Штип, Скопје и Тетово. Точниот термин на одржување на информативните средби ќе биде објавен на интернет страниците на проектните партнери.

